



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

_____ (назив на организационен облик)

Број _____
_____ година

**БАРАЊЕ ЗА ЗАМЕНУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОРУЖЈЕ
ИЗДАДЕНА ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ДРУГА ДРЖАВА**

ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ (ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО)

_____ (име и презиме)

ЕМБГ _____

дата на раѓање: _____
место на раѓање _____

_____ (држава, општина, улица и број)

назив на држава каде е издадена дозволата за оружје _____

регистарски број на дозволата _____ издадена на _____ година

број на патна исправа _____ датум на пријавено живеалиште

или престојувалиште во Република Македонија _____

оружјето го имам пријавено и пренесено на ден _____ година на граничен

премин _____.

СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО

Молам да ми се замени дозволата за оружје издадена од друга држава, со дозвола за оружје од следната категорија:

(заокружи го бројот пред категоријата)

1. категорија Б

2. категорија Ц

(заокружи го бројот пред типот/ видот)

Категорија Б:

1. полуавтоматско или репетирачко кусо огнено оружје;
2. еднострелно кусо огнено оружје со централн палење;
3. еднострелно кусо огнено оружје со рабно палење, со вкупна должина помала од 28 см;
4. полуавтоматско долго огнено оружје, со магацин и лежиште на куршуми можат да примат повеќе од три куршуми;
5. полуавтоматско долго огнено оружје, со магацин и лежиште на куршуми, кои можат да примат до три куршуми и чиј полнач се менува, односно ова оружје може да се препрви, со помош на вообичаен алат, по што магацинот и лежиштето на куршуми можат да примат повеќе од три куршуми;
6. репетирачко и полуавтоматско долго огнено оружје, со нежлебена цевки со должина до 60 см;
7. полуавтоматско огнено оружје за цивилна намена што наликуваат на автоматско оружје;

Категорија Ц:

1. репетирачко долго огнено оружје, што не е опфатено со точката 6 од категоријата Б;
2. еднострелно долго огнено оружје со жлебена цевка
3. полуавтоматско долго огнено оружје, што не е опфатено со точките 4, 5, 6 и 7 од категоријата Б;
4. еднострелно кусо огнено оружје со рабно палење со вкупна должина поголема или еднаква на 28 см;
5. еднострелно долго огнено оружје со нежлебени цевки;
6. адаптери

Калибар на оружјето _____ мм

Во _____

Датум _____

ПОДНОСИТЕЛ
